

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2023 година донесе

РЕШЕНИЕ

за одбивање на приговор

1. Приговорот на Радован Кузмановски од Скопје УП2 09-02/23 од 4 јануари 2023 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-563 од 2 декември 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-563 од 2 декември 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Радован Кузмановски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-02/23 од 4 јануари 2023 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-563 од 2 декември 2022 година на КЕЦ Прилеп, издадено поради некомплетна документација, за побарана промена од монофазен во трофазен приклучок.

Жалителот потенцира дека на 30-40 метри од објектот има трофазна мрежа.

Според Електродистрибуција - поднесено е барање за промена на приклучок во с. Стровија и при извршен увид во документацијата е констатирано дека имотниот лист се води на друго лице и во имотен лист не е внесен објектот, односно нема Решение за легализација за што е издадено Решение за запирање на постапката.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 24 јануари 2023 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-02/23 од 4 јануари 2023 година со прилог:
 - Приговор
 - Барање за согласност за приклучување од 28 ноември 2022 година
 - Имотен лист бр. 249 за КП бр. 692, КО Стровија
 - Полномодно од жалителот за Радован Кузмановски
 - Обжаленото Решение
2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од ЕВН од 13 јануари 2023 година со прилог:

- GIS скица
- Податоци за пад на напон до објектот на барателот и до крајот на изводот

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 39 став (3) од Законот за општата управна постапка (Службен весник на РМ бр. 124/15) ако поднесокот е нецелосен или нејасен, јавниот орган ќе се обрати до подносителот и ќе определи рок од 15 дена за дополнително појаснување. ако подносителот ги отстрани недостатоците во определениот рок, ќе се смета дека поднесокот бил од почеток доволно јасен. Ако подносителот не одговори во определениот рок, барањето ќе биде отфрлено со управен акт во рок од дополнителни седум дена, против кој е дозволена жалба.

Имајќи го предвид горенаведеното и фактот дека не е постапено по Известувањето за некомплетна документација со кое се задолжува барателот да обезбеди доказ за сопственост за објектот, се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–02/23
30 јануари 2023 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски